

**План за спроведување
на проценка на влијание на регулативата**

Наслов на предлог законот:	Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за сметководството за непрофитните организации
Министерство:	Министерство за финансии
Лице за контакт/одговорно лице:	Ленче Тагасовска lence.tagasovska@finance.gov.mk 3106-746
Очекуван датум за усвојување на предлог законот:	Ноември, 2011
Поврзаност со ЕУ директиви	Нема

Дел 1: Почетна проценка на влијанието на регулативата и планирање на работата

(забелешка: овој дел е јавен и ќе се објави во Единствениот електронскиот регистар на прописи)

А. Почетна проценка на влијанието на регулативата

1. Кои се главните проблеми?

Во Република Македонија не постои официјална и единствена евиденција на лицата кои вршат сметководствени работи, со што овие податоци не можат да им бидат достапни на заинтересираните страни.

Со основниот текст на Законот непрофитните организации чија што вкупна вредност на имотот или годишниот приход е помал од 2.500 ЕВРА во денарска противвредност не се обврзани да составуваат биланс на состојбата, биланс на приходи и расходи и белешки кон финансиските извештаи и да ги доставуваат до Управата за јавни приходи и до Регистарот на годишните сметки при Централниот регистар. Овие непрофитни организации поради тоа што не го доставуваат годишни сметки до Централниот регистар немаат

обврска до Централниот регистар да го достават образецот „ДЕ“ - Посебни податоци на државна евиденција. Податоците содржани во овој образец се обработуваат и се доставуваат за целите на Државниот завод за статистика.

2. Кои се можните решенија (опции)? Кои регулаторни или нерегулаторни мерки би можеле да се разгледаат?

Опција 1: Не прави ништо. Опцијата “не прави ништо” се користи како параметар за споредба на трошоците и користите од останатите опции (baseline);

Опција 2: Донесување на упатство или друг акт со кој ќе се даде насока за подобро спроведување на законот и

Опција 3: Донесување на Законот за изменување и дополнување на Законот за сметководството за непрофитните организации заради регистрирање на физичките лица кои ја составуваат и потпишуваат годишната сметка на кои непрофитните организации.

Започнувајќи од 01 јануари 2012 година обврската за составување и доставување на годишната сметка до Управата за јавни приходи и до Регистарот на годишните сметки при Централниот регистар ќе се однесува на сите непрофитни организации без оглед на вредноста на нивниот имот или остварен годишен приход. Оваа законска обврска ќе му овозможи на Централниот регистар до Државниот завод за статистика да доставува обработени податоци за сите непрофитни организации.

3. Кои се засегнатите страни кои ќе бидат вклучени во процесот на проценка на влијанието на регулативата?

Секретаријат за законодавство и Централен регистар на Република Македонија.

Б. Планирање на потребната работа за проценка на влијанието на регулативата

1. Кои информации и податоци се веќе достапни?

Информацијата по Заклучок на Владата на Република Македонија од Двесте осумнаесеттата седница, одржана на 08.03.2011 година и податок за висината трошокот за внесување и обработување на податоци од годишната сметка од страна на Централниот регистар.

2. Кои дополнителни информации и податоци треба да се соберат?

Нема потреба од прибирање дополнителни информации и податоци.

3. Кој тип и ниво на проценка е потребно (Иницијална или Комплетна проценка на влијание на регулативата - принцип на пропорционална анализа)?

За овој Предлог на Закон ќе се спроведе Иницијална проценка на влијание на регулативата.

4. Дали ќе се формира меѓуресурска работна група за спроведување на проценка на влијание на регулативата и кои институции ќе се вклучат?

Нема да се формира меѓуресурска работна група за спроведување на проценка на влијание на регулативата, спроведувањето на истата ќе се врши од страна на вработените на Министерството за финансии.